



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 29 јули 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 39 динари. — Претплата за 1983 година изнесува 1.425 динари. — Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. — Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11758

496.

Врз основа на член 66 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АВГУСТ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1983 ГОДИНА

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кредитната политика утврдени во точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година, со оваа одлука се регулираат обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и пласманите на основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките).

2. Банките се должни да обезбедат:

- 1) порастот на нивната нето домашна актива да изнесува:
  - до 4,1% на 31 август;
  - до 4,3% на 30 септември;
- 2) порастот на нивните пласмани да изнесува:
  - до 4,5% на 31 август;
  - до 4,7% на 30 септември 1983 година.

Банките што даваат кредити за сезонски залихи на пченица од родот на 1983 година и кредити за извоз на стоки и услуги, можат својата нето домашна актива и вкупните пласмани да ги зголемаат над порастот утврден во став 1 од оваа точка, и тоа:

а) за износот на порастот на кредитите за производство и залихи на пченица над процентот од став 1 одредба под 2 од оваа точка, под услов тој пораст да го усогласат со пропишаниот лимит најдоцна до 31 октомври 1983 година и кредитите за производство и залихи на пченица да ги наплатуваат во согласност со пропишаните рокови односно со состојбата на залижите;

б) за износот на порастот на кредитите за извоз на стоки и услуги во периодот јули-август, односно во периодот јули-септември 1983 година, а најмногу во височина до 9% на 31 август, односно до 13% на 30 септември 1983 година од тие кредити со состојба на 30 јуни 1983 година.

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките се должни да обезбедат кредитите за инвестиции во основни средства, освен кредитите за изградба на енергетски објекти што користат домашни извори на енергија, објекти во областа на примарното земјодел-

ско производство, објекти чиешто производство е претежно ориентирано кон извоз, определени објекти за производство на основни сировини со кои трајно се супституира увозот, инвестиционите кредити за модернизација на железницата, како и инвестиционите кредити за унапредување на стопанската дејност дадени на населението врз основа на продажба на девизи — да не можат да се зголемуваат над тие кредити со состојба на 31 декември 1982 година.

При утврдувањето на порастот, во смисла на одредбите од оваа точка, не се зема предвид порастот по основа на промена на курсот на динарот.

Порастот на нето домашната актива, во смисла на одредбата под 1 од став 1 на оваа точка, се смета во однос на книговодствената состојба на таа актива на 31 декември 1982 година спрема пропишаниот образец КЊ-БИФО.

Порастот на пласманите од одредбата под 2 на став 1 од оваа точка се смета во однос на книговодствената состојба на тие пласмани на 31 декември 1982 година спрема образецот КЊ-БИФО.

За износот на непокриеното пречекорување на пласманите на 31 декември 1982 година се намалува износот на можниот пораст на нето домашната актива и пласманите од одредбите на став 1 од оваа точка.

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, ги опфаќа пласманите на банките и другата актива и пасива во нето износ.

4. Под кредити и други пласмани на банките, во смисла на точка 2 од оваа одлука, се подразбираат кредити и други пласмани што банките им ги даваат на организации на здружен труд и на други општествени и правни лица, на интерни банки, на граѓански правни лица и на граѓани, освен кредитите и другите пласмани што им ги даваат на банките, на Југословенската банка за меѓународна и економска соработка, на пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштенската штедилница.

5. Под нето домашна актива и пласмани, во смисла на точ. 2 до 4 од оваа одлука, не се подразбираат:

а) пласманите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развисните републики и автономни покраини, пласманите од дополнителни и посебни средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и пласманите за обнова и изградба на подрачја настрадани од земјотрес, ако порастот на тие пласмани е во рамките на остварениот прилив на средства за тие намени;

б) побарувањата во девизи од организации на здружен труд настанати по основ на користење на странски кредити во смисла на Законот за земање на определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83 и 35/83).

Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа точка се должни во своите книговодствени евиденции да обезбедат посебно следење на тие пласмани.

6. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неискористениот дел од порастот на пласманите до обемот на пропишаниот пораст утврден за секој месец, во смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 7 од оваа одлука.

Банките што не ќе остварат пораст на кредитите за извоз на стоки и услуги, во смисла на точка 2 став 2 одредба под б), можат да им го отстапуваат на други банки износот на неискористениот дел од порастот во смисла на таа одредба, под услов тоа отстапување да се врши само за давање на кредити за извоз на стоки и услуги.

Банките меѓусебно го отстапуваат односно примаат неискористениот дел од порастот на пласманите, во смисла на оваа точка, однапред до 25-ти во месецот, со тоа што периодот за кој го отстапуваат тој дел не може да биде пократок од 20 дена. За отстапениот односно примениот дел од неискористениот пораст на пласманите, во смисла на оваа точка, банката е должна да ја извести надлежната народна банка во рок од три дена од денот на отстапувањето односно примањето на неискористениот дел од можниот пораст на пласманите, и тоа со доставување фотокопија од склучениот договор или самоуправна спогодба меѓу банките или меѓу здружената банка и основните банки — членки на таа здружена банка меѓусебното отстапување и примање на неискористениот дел од порастот на пласманите.

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 5 став 1 одредба под а) од оваа одлука е поголем од порастот предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 од оваа одлука не можат да го отстапуваат неискористениот дел од порастот на пласманите, освен ако им го отстапуваат на банките во рамките на иста здружена банка од територијата на републиката односно од територијата на автономната покраина кај која е членка и банката која го отстапува тој неискористен дел, или на банките во рамките на исто здружение на банкарски организации, ако на територијата на републиката односно на автономната покраина нема здружена банка.

7. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите од оваа одлука, банките се должни да доставуваат до надлежната народна банка извештаи за остварениот пораст на нето домашната актива и пласманите, спрема книговодствената состојба на крајот од секој месец. Тие извештаи ги доставуваат во рокот пропишан за доставување билансот на банката.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини доставуваат до Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на нето домашната актива и пласманите на банките на ниво на републиката односно автономната покраина и по еден примерок од примените индивидуални извештаи од банките во рок од пет дена од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка.

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат спрема упатствата и на образецот што го пропишува Народната банка на Југославија.

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 август 1983 година.

Е. п. бр. 416  
27 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Звоне Драган, с. р.

497.

Врз основа на член 82 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ

1. Во Одлуката за утврдување на правото на враќање на царината и на другите давачки („Службен лист на СФРЈ“, 25/83), во точка 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Правата од оваа одлука ги имаат организациите на здружен труд што ќе остварат девизен прилив со извоз на стоки и услуги.

Правата од оваа одлука, согласно со член 81 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, ги немаат организациите на здружен труд кои остварените девизи ги држат на девизна сметка кај овластената банка.“

2. Во точка 8 по став 3, се додава нов став 4, кој гласи:

„Правото на враќање на царината и на другите увозни давачки по одредбите од оваа точка го немаат организациите на здружен труд за девизниот прилив што ќе го остварат со извоз на стоки произведени од сировини и репродукциони материјали на кои при увозот не е платена царината по одредбата на член 7а од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78 и 29/83).“

3. Во точка 9 во став 2, на крајот, се додаваат запирка и зборовите: „и тоа во височина од 20% ако стоките се извезуваат во земјите наведени во Прилогот бр. 2, односно во височина од 30% ако стоките се извезуваат во земјите наведени во Прилогот бр. 3.“

4. Во точка 14 во став 4, на крајот, се додаваат запирка и зборовите: „и ако продажната цена на бензинските бонови ја утврди врз основа на куповниот курс за ефективна странска валута утврден на претпоследниот состанок на единствениот девизен пазар во месецот кој му претходи на месецот за кој се утврдува продажната цена на тие бонови“

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 415  
27 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Звоне Драган, с. р.

498.

Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА

1. Во Одлуката за височината на стапката на затезната камата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/82), во точка 1 зборовите: „од 25%“ се заменуваат со зборовите: „од 35%“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 414  
27 јули 1983 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Потпретседател,  
Звоне Драган, с. р.

499.

Врз основа на член 69б став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕНИЈАТА НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1983 ГОДИНА**

1. Се дава согласност на Измените и дополненијата на Единствените критериуми од член 69а од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1983 година во поглед на нивната усогласеност со пропорциите на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија и на заедничката девизна политика.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 403  
15 јули 1983 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Милка Плазниц, с. р.

500.

Врз основа на член 69а став 4 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, во соработка со општите здруженија и со Стопанската комора на Југославија, утврдува

**ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА**

**НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ ОД ЧЛЕН 69а НА ЗАКОНОТ НА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ЗА 1983 ГОДИНА**

**Член 1**

Во Единствените критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/83, во член 19 став 1, процентот: „17“ се заменува со процентот: „20“.

**Член 2**

Во член 24 по алинејата 12 се додава нова алинеја 13, која гласи:

„— продажба во странство на користени бродови и авиони, што во целост се користи за набавка на нови;“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„На девизниот прилив на Организациониот комитет на XIV зимски олимписки игри во Сараево нема да се применува издвојување за потребите утврдени со член 19 на Единствените критериуми.“

**Член 3**

Единствените критериуми влегуваат во сила наредниот ден од денот на давањето согласност од Сојузниот извршен совет.

Бр 289/1-06  
30 јуни 1983 година  
Белград

Потпретседател  
на Собранието на  
Интересната заедница  
на Југославија за  
економски односи со  
странство,

Веселин Бабиќ, с. р.

501.

Врз основа на член 44 став 4 точка 1 од Законот на обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76, 22/78 и 31/83), сојузниот секретар за финансии пропишува

**П РА В И Л Н И К**

**ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕНИЦАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ НА МЕНИЦАТА**

**Член 1**

Корисникот на општествени средства — должник дава меница, во согласност со одредбите од чл. 13 до 20 на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства (во натамошниот текст: Законот), за обезбедување на плаќањето на обврските по основ на промет на стоки и вршење на услуги и по основ на обезбедување плаќање на инвестиции на образецот на меницата, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

**Член 2**

Образецот на меницата се издава на вредност без ограничување.

Образецот на меницата го издава Сојузниот секретаријат за финансии

**Член 3**

Меницата се пополнува со машина, мастило или хемиски молив.

Сите податоци се внесуваат во меницата со исто средство за пишување и во иста боја.

Меницата се пополнува на јазикот односно јазиците на кои е отпечатен образецот на меницата.

**Член 4**

На местото означено за упис на местото и датумот на издавањето на меницата, како датум се запишува денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос, освен ако обезбедувањето на плаќањето се однесува на инвестиции.

## Член 5

На местото означено за упис на меничниот износ во динари се запишува бројчениот износ на динарите и парите, а на местото означено за упис на меничниот износ со букви означен со „динари“ — се запишува истиот износ со букви.

## Член 6

На местото означено за упис на основот за издавање на меницата, односно по зборовите: „Вредност примена“ се внесува еден од следните основи: „во стоки“, „во услуги“, „во стоки, односно услуги на кредит“, „како инвестиции“, „како компензации, премии, регрес и враќање на даночни и други давачки“ и др.

## Член 7

На местото означено за упис на местото на плаќањето, односно по зборовите: „Плаќање во Службата на општественото книговодство — седиште бр.“ се запишува бројот, местото и адресата на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се води жиρο-сметката на трасантот-должник.

## Член 8

На местото означено за упис на авалот, може да биде запишан само еден авалист.

## Член 9

На местото означено за упис на датумот и местото на преносот, како датум се запишува денот кога се врши индосирање.

Под пренос на меница, во смисла на овој правилник, се подразбира и есконт, односно реесконт на меницата.

## Член 10

Ако на задната страна на меницата нема место за упис на натамошна низа индосаменти, индосаментот се запишува на посебен лист кој се врзува за меницата (алонж).

## Член 11

Меницата може да се издаде само во еден примерок — прва меница.

Копија, фотокопија и преписи на меницата го немаат значењето на меница.

## Член 12

Корисникот на општествени средства — трасантот-индосант му ја доставува меницата на доверителот со непосредно предавање или преку пошта со образецот ОБП — Потврда за предавање на меницата од трасантот-индосант, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел. Образецот ОБП — трасантот-индосант му го доставува на ремитентот-индосатар во три примерока, а еден примерок задржува како документ дека меницата со тој образец му ја доставил на ремитентот-индосатар.

Корисникот на општествени средства — ремитентот-индосатар е должен на сите примероци на образецот ОБП да го потврди приемот на меницата и оригиналот на образецот да му го достави на трасантот-индосатар, а копијата ја задржува како книговодствена исправа.

## Член 13

Ако корисникот на општествени средства — трасантот-индосант меницата ја предава преку пошта, ремитентот-индосатар е должен потврдениот оригинален примерок на образецот ОБП да му го достави на трасантот-индосант, во рок од три дена од денот на приемот на меницата.

Потврдениот оригинал на образецот ОБП му служи на трасантот-индосант како книговодствена исправа.

Како ден на прием на меницата од ремитентот-индосатар, во смисла на овој член, се подразбира денот кога поштата му ги предала мениците на ремитентот-индосатар.

## Член 14

Корисникот на општествени средства — трасантот-индосант го пополнува образецот ОБП на местото определено во образецот според соодвежните податоци запишани на меницата.

## Член 15

На местото означено за упис на местото и датумот на предавањето на меницата, кога меницата се предава непосредно, трасантот-индосант го запишува местото и датумот кога му ја предал меницата на ремитентот-индосатар, а ако меницата ја предал преку пошта, трасантот-индосант го запишува местото и датумот кога меницата ја предал на пошта.

## Член 16

На местото означено за упис на местото и датумот на приемот на меницата, кога меницата непосредно е примена ид трасантот-индосант, ремитентот-индосатар го запишува местото и датумот кога ја примил меницата.

Ако ремитентот-индосатар меницата ја примил преку пошта, на местото означено за упис на местото и датумот на приемот на меницата, ремитентот-индосатар го запишува местото и датумот кога поштата ја предала меницата.

## Член 17

Образецот ОБП нема значење на веродостојна книговодствена исправа ако во него не се внесени сите потребни податоци, односно ако внесените податоци не им одговараат на податоците од меницата.

## Член 18

Корисникот на општествени средства образецот ОБП го пополнува со машина, мастило или хемиски молив.

Сите податоци во образецот ОБП трасантот-индосант ги запишува со исто средства за пишување и во иста боја.

Образецот ОБП го пополнува трасантот-индосант на јазикот односно јазиците на кои тој образец е отпечатен.

## Член 19

Образецот на меница кој нема број на меницата може да се користи за обезбедување на плаќање според одредбите од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства до 31 декември 1983 година.

## Член 20

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3822/5-1

5 јули 1983 година

Белград

Сојузен

секретар за финансии,

Јоже Флорјанчич, с. р.

**Образец ОБП**

(назив и седиште на трасантот-индосант\*)

(назив и седиште на примателот на меницата: на ремитентот-индосатар\*)

**ПОТВРДА ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА МЕНИЦА ОД ТРАСАНТОТ-ИНДОСАНТ\*)**

1. Трасант \_\_\_\_\_, седиште на (назив и место на седиштето) СОК и број на жиро-сметката на трасантот \_\_\_\_\_
2. Авалист \_\_\_\_\_, седиште на (назив и место на седиштето) СОК и број на жиро-сметката на авалистот \_\_\_\_\_
3. Број на меницата \_\_\_\_\_
4. Место и датум на издавањето на меницата \_\_\_\_\_
5. Меничен износ во динари \_\_\_\_\_
6. Ден, месец и година на втасувањето на плаќањето на меницата \_\_\_\_\_

7. Основ за издавање на меницата \_\_\_\_\_
8. Основ за пренос на меницата \_\_\_\_\_
9. Датум и место на преносот на меницата \_\_\_\_\_
10. Со меницата се врши обезбедување на плаќањето — плаќање:

Сметка бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ дин. \_\_\_\_\_  
 Ден на настанувањето на ДДО \_\_\_\_\_

ТРАСАНТ—ИНДОСАНТ\*)      РЕМИТЕНТ—ИНДОСАТАР\*)

(назив и место на седиштето)

(назив и место на седиштето)

(седиште на СОК и број на жиро-сметката)

(седиште на СОК и број на жиро-сметката)

(место и датум на предавањето на меницата)

(место и датум на приемот на меницата)

(печат и потпис)

(печат и потпис)

\*) непотребното да се прецрта

БРОЈ НА МЕНИЦАТА .....

Во \_\_\_\_\_ 19... ГОДИНА

ДИН. \_\_\_\_\_ п. \_\_\_\_\_

(МЕСТО И ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА МЕНИЦАТА)

ПЛАТЕТЕ ЗА ОВАА ЕДИНСТВЕНА МЕНИЦА

(ДЕН, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА ВТАСУВАЊЕТО НА ПЛАЌАЊЕТО)

19... ГОДИНА; ПО НАРЕДБА

(НАЗИВ, СЕДИШТЕ И БРОЈ НА ЖИРО-СМЕТКАТА НА РЕМИТЕНТОТ-ДОВЕРИТЕЛ)

ДИНАРИ

ВРЕДНОСТА ПРИМЕНА \_\_\_\_\_ И СТАВЕТЕ ЈА ИСТАЈА ВРЗ ТОВАР НА ЖИРО-СМЕТКАТА БРОЈ \_\_\_\_\_

(НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ТРАСАНТОТ-ДОЛЖНИК)

ПЛАЌАЊЕ ВО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО- СЕДИШТЕ БР. \_\_\_\_\_

АВАЛ

ТРАСАНТ

(МЕСТО, УЛИЦА И БРОЈ)

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И БРОЈ НА ЖИРО-СМЕТКАТА

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И БРОЈ НА ЖИРО-СМЕТКАТА

ИЗДАВА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

НАМЕСТО НА НАС ПЛАТЕТЕ ПО НАРЕДБА

(НАЗИВ, СЕДИШТЕ И БРОЈ НА ЖИРО-СМЕТКАТА НА РЕМИТЕНТОТ)

ИНДОСАНТ

(ДАТУМ)

(МЕСТО)

502.

Врз основа на член 44 став 4 точка 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75) 13/76, 22/78 и 31/83), сојузниот секретар за финансии пропишува

## П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

### Член 1

Корисникот на општествени средства го утврдува износот на средствата од трајни и долгорочни извори до кој може да врши плаќања и да дава инструменти за обезбедување на плаќањата на обврските за инвестиции (во натамошниот текст: вложување во инвестиции) на начинот пропишан со овој правилник, и тоа:

1) корисникот на општествени средства кој книговодството го води според Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/81 и 34/81) — до износот на средствата за инвестиции, зголемен за износот на амортизацијата по претсметката за тековната година и за износот на пласманите што втасуваат за наплата во тековната година, а намален за обврските во тековната година, и тоа за обврските по основ на инвестициите во оснoвни средства, за долгорочни пласмани, за краткорочни пласмани и за отплата на долгорочни и краткорочни кредити;

2) корисникот на општествени средства, освен корисникот на општествени средства од точка 1 на овој член — до износот на средствата за инвестиции, зголемен за износот на амортизацијата по претсметката за тековната година и за износот на средствата за инвестиции по претсметката за периодот од денот на утврдувањето на средствата за инвестиции до крајот на годината од приходите утврдени со закон, а намален за обврските во тековната година по основ на обврските за инвестиции и на други обврски што се финансираат од средствата за инвестиции.

### Член 2

Корисникот на општествени средства од член 1 точка 1 на овој правилник го утврдува износот на средствата за инвестиции врз основа на податоците од завршната сметка за претходната година или од почетниот биланс во случај на статусни промени, искажани во образецот Биланс на состојбата на ден 19— година, односно врз основа на податоците од книговодството според состојбата на последниот ден од пресметковниот период за кој е составена периодичната пресметка, а што му претходи на месецот во кој се донесува одлуката за вложување во инвестиции.

### Член 3

Износот на средствата од трајни и долгорочни извори до кој може да се врши вложување во инвестиции, утврден според одредбите на член 1 од овој правилник, корисникот на општествени средства од член 1 точка 1 на овој правилник го искажува на образецот СИ — Средства за инвестиции за периодот од — до 31 декември 19— година (во натамошниот текст: Образец СИ), што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

### Член 4

Корисникот на општествени средства, освен корисникот на општествени средства од член 1 точка 1 на овој правилник, го утврдува износот на средствата за инвестиции според состојбата на последниот ден во месецот што му претходи на месецот во кој се донесува одлуката за вложување во инвести-

ции, со тоа што во колоната 3 од образецот СИ ги внесува соодветните конта, односно групи конта од контниот план по кој го води книговодството, а според називот на позициите од колоната 2 на тој образец.

### Член 5

Ако состојбата на средствата односно на изворите на средствата битно се изменила во однос на состојбата искажана во завршната сметка или во почетниот биланс односно во книговодството на последниот ден од пресметковниот период за кој е составена периодичната пресметка, корисникот на општествени средства од член 1 на овој правилник може да го утврди износот на средствата за инвестиции според состојбата искажана во книговодството на последниот ден во месецот што му претходи на месецот во кој се донесува одлуката за вложување во инвестиции.

### Член 6

Како доказ дека располага со средства од трајни и долгорочни извори што можат да се вложуваат во инвестиции корисникот на општествени средства поднесува до надлежната служба на општественото книговодство образец СИ.

### Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3822/5-2  
5 јули 1983 година  
Белград

Сојузен секретар за  
финансии,  
Јоже Флорјанчиќ, с. р.

Образец СИ

(назив и седиште на корисникот на општествени средства)

СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОДОТ  
ОД ————— ДО 31 ДЕКЕМВРИ 19— ГОДИНА

Реден број	Позиција	Број на контото односно на групите конта	Износ во динари
1	2	3	4
<b>I. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА</b>			
1	Трајни извори на деловни средства	90	
2	Долгорочно здружени и вложени средства	265, 267 и 91	
3	Долгорочни кредити	92, 263 и 272	
4	Краткорочни кредити	93, 262, 264 и 271	
5	Краткорочно здружени и вложени средства	94 и 265	
6	Фонд за унапредување на материјалната основа на трудот	965	

1	2	3	4	1	2	3	4
7	Разграничени курсни разлики по основ на побарувања за долгорочни пласмани во странска валута	дел на контото 293 минус дел на контото 193			— за обврски по основ на инвестиции во основни средства — за долгорочни пласмани — за краткорочни пласмани — за отплата на долгорочни и краткорочни кредити		
8	Вкупно (ред. бр. 1 до 7)				Вкупно (ред. бр. 25)		
<b>II. СРЕДСТВА</b>							
9	Основни средства во употреба по сегашната вредност	00 минус 02		26	Износ до кој можат да се вршат плаќања и да се даваат инструменти за обезбедување на плаќањата на инвестиции (реден број 24 минус реден број 25)		
10	Основни средства во подготовка	01					
11	Трајно неупотребливи основни средства	090 минус 091					
12	Запрени инвестиции	092					
13	Сомнителни и спорни побарувања	093 минус 094					
14	Непокриена и покриена загуба	095 до 097			(раководител на книговодството)	(раководител на корисникот на општествени средства)	
15	Долгорочни пласмани	03, 04, 163, 164, 166, 167, 172 и 173					
16	Краткорочни пласмани	15, 162, 165 и 171					
17	Разграничени курсни разлики по основ на задолжување во странска валута за основни средства	дел на контото 193 минус дел на контото 293					
18	Залихи на суровини и материјали, ситен инвентар и амбалажа	31, 35 и 36					
19	Производство и залихи на производи и стоки	60, 63 и 66					
20	Вкупно (ред. бр. 9 до 19)						
21	Остаток на изворите на средства (реден број 8 минус реден број 20)						
22	Износ на амортизацијата за тековната година						
23	Износ на пласманите што втасуваат за наплата во тековната година						
	— по основ на долгорочни пласмани						
	— по основ на краткорочни пласмани						
	— по основ на здружени и вложени средства						
	— по основ на долгорочни и краткорочни кредити						
24	Вкупно (ред. бр. 21 до 23)						
25	Обврски што втасуваат во тековната година:						

## ЗАБЕЛЕШКИ:

- Ако образецот СИ се составува за период пократок од една година, износот на амортизацијата за тековната година под реден број 22, износот на пласманите што втасуваат за наплата во тековната година под реден број 23 и износот на обврските што втасуваат во тековната година под реден број 25 се искажуваат за периодот од денот под кој се утврдува износот на расположливите средства за инвестиции до 31 декември тековната година.
- Корисниците на општествени средства од член 1 точка 2 на Правилникот го искажуваат под редниот број 23 на образецот СИ и износот на средствата за инвестиции по претсметката за периодот од денот на утврдувањето на расположливите средства за инвестиции до крајот на годината од приходите утврдени со закон.
- Под реден број 25 алинеја прва на образецот СИ се искажуваат обврските за инвестиции во основните средства што се намируваат од средствата искажани под реден број 24 на тој образец.

## 503.

Врз основа на член 44 став 4 точка 3 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76, 22/78 и 31/83), сојузниот секретар за финансии пропишува

## П РА В И Л Н И К

**ЗА ОБРАЗЕЦОТ СО КОЈ ДОВЕРИТЕЛОТ ЈА ИЗВЕСТУВА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ЗА ДОЛЖНИКОТ КОЈ НЕ ГИ ПРЕДАЛ ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО**

## Член 1

Корисникот на општествени средства — доверител е должен во рок од 10 дена од денот на истекот на рокот за предавање на инструментите за обезбедување на плаќањата да ги достави на Службата на општественото книговодство кај која се води негова-та жиро-сметка податоци за корисниците на општествени средства — должници кои не обезбедиле плаќање во пропишаниот рок, на образецот ОБЗ, што

е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

### Член 2

Во колоната 4 од образецот ОБЗ се внесува датумот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос, односно денот кога должникот ги презел стоките од доверителот непосредно или кога го потврдил извршувањето на услугата, односно осмиот ден од денот кога должникот ги презел стоките од превозникот, а за извршени услуги — денот кога должникот ја презел извршената услуга, односно осмиот ден од денот на извршената услуга. Ако стоките се испорачуваат односно услугата се врши sukcesивно, во колоната 4 како датум на настанувањето на должничко-доверителскиот однос се внесува датумот на пресметката што е определен со договорот склучен меѓу доверителот и должникот.

Ако доверителот ги испорачал стоките преку превозник, а не располага со податоци кога должникот ги презел стоките од превозникот односно кога извршил квантитативен и квалитативен прием на стоките, во колоната 4 од образецот ОБЗ како датум на настанувањето на должничко-доверителскиот однос доверителот го внесува датумот што го утврдува така што го зема предвид денот кога му ги предал стоките на превозникот, времето потребно стоките да се превезат до местото на предавање на должникот и пропишаниот рок од осум дена во кој должникот е должен да изврши квантитативен и квалитативен прием на стоките.

Ако доверителот ја доставува преку пошта пресметката за извршените здравствени услуги, а не располага со податоци кога самоуправната интересовна заедница за здравствено осигурување и здравство односно општествено-политичката заедница ја примила таа пресметка од поштата, во колоната 4 од образецот ОБЗ како датум на настанување на должничко-доверителскиот однос доверителот го внесува датумот што го утврдува така што го зема предвид денот кога ја предал пратката на пошта и бројот на деновите потребни поштата да им ја врати пратката на тие заедници.

### Член 3

Корисникот на општествени средства — доверител го доставува пополнетиот образец ОБЗ до надлежната организациона единица на службата на општественото книговодство во рокот од член 1 на овој правилник, во еден примерок.

Како ден на доставување на образецот ОБЗ, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира непосредното предавање на организационата единица на службата на општественото книговодство, односно денот на предавање на пошта.

### Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3822/5-3  
5 јули 1983 година  
Белград

Сојузен  
секретар за финансии,  
Жоже Флорјанчиќ, с. р.

### ОБРАЗЕЦ ОБЗ

(назив и седиште на корисникот на општествени средства — доверител)

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО  
(седиште на СОК)

Ви ги доставуваме податоците за корисниците на општествени средства — должници кои не обез-

бедиле плаќање во пропишаниот рок, со состојбата на ден \_\_\_\_\_

Реден број	Назив и седиште на корисникот на општествени средства-должник	Износ на побарувањето	Датум на настанувањето на должничко-доверителскиот однос	Основ на настанувањето на должничко-доверителскиот однос	Број и датум на пресметката (фактура на сметката)
1	2	3	4	5	6

(место и датум) (печат) (раководител на финансиската служба) (раководител на корисникот на општествени средства)

504.

Врз основа на член 9 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/82), сојузниот секретар за финансии пропишува

### П РА В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ ДА РАСПОЛАГААТ СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО 1983 ГОДИНА**

### Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување и искажување на износот до кој организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства можат да располагаат со општествените средства за исплатување на определени издатоци во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/83) во член 4 точка 3 во алинеите 11 и 15, на крајот се додаваат запирка и зборовите: „како и износот на издатоците според одредбите од член 10 на Законот“;

Во алинеја 17 став 1 по зборовите: „по основ на кои се утврдува вкупниот приход“ се додават запирка и зборовите: „односно индексот на вкупниот приход на основната организација во целост“, а во став 2, во заградата, процентот „115%“ се заменува со процентот: „122%“, а процентот „80%“ со процентот „87%“.

Точка 4 се менува и гласи:

„4) во колоната 6 не се искажуваат податоци“.

### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3822/5-4  
5 јули 1983 година  
Белград

Сојузен  
секретар за финансии,  
Жоже Флорјанчиќ, с. р.



505.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Süddeutsche Zeitung“, број 159 од 14 јули 1983 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/963  
20 јули 1983 година  
Белград

Сојузен секретар за  
внатрешни работи,  
Стане Доланц, с. р.

506.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78, 1/80, 41/80), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ**

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/82), во точка 1 оддел под а) одредбата под б се менува и гласи:

„б) од Заедницата на југословенските железници:

Настик Зоран, претседател на Деловодниот одбор на Заедницата на југословенските железници;  
2) Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4003/1  
18 јули 1983 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
сообраќај и врски,  
м-р Назми Мустафа, с. р.

507.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

**СПИСОК****НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА**

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1982 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање односно употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датумот на решението за пуштање во промет на лекот
1	2	3	4	5	6
1	AKRITAN	таблети, 20 табл.	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Плива“ — Фармацевтска, хемијска, прехранбена и козметичка индустрија — Загреб	07-679/1 од 6. XII 1982 година
2	BEBULIN (Faktor IX konzentrat humani)	инјекции, шише со лиофилизирана супстанција по 200 i.j. со фактор IX	Може да се употребува само во стационарни здравствени организации на здружен труд	IMMUNO AG, Виена, Австрија, Застапник: АГРОПРОГРЕС. Подјетје за иноземска заступства — Љубљана	07-1493/1-81 од 8. XII 1982 година
3	BEBULIN (Faktor IX konzentrat humani)	инјекции, шише со лиофилизирана супстанција по 500 i.j. со фактор IX	инјекции, шише со лиофилизирана	”	07-2494/1-81 од 8. XII 1981 година

1	2	3	4	5	6
4	BEBULIN (Faktor IX koncentrat humani)	супстанција по 1000 i.j. фактор IX	Може да се употребува само во стационарни здравствени организации на здружен труд	IMMUNO AG, Виена, Австрија, Застопник, АГРОПРОГРЕС, Подјетје за иноземска застопства — Љубљана	07-2495/1 од 8. XII 1982 година
5	BEOGLOBIN-D (Immunoglobulinum humanum D (Rho))	1 шише по 250 микрограми	"	Завод за трансфузију крви СРС — Белград	07-2539/1 од 10. VIII 1982 година
6	BYMARAL (Bromopridum)	инјекции, 30 амп. по 10 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Алкалоид“ — хемиско-фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	07-1485/1 од 1. XII 1982 година
7	BYMARAL (Bromopridum)	капки за деца 20 ml	"	"	07-1483/1 од 1. XII 1981 година
8	BYMARAL (Bromopridum)	капсули, 60 × 10 mg	"	"	07-1482/1 од 1. XII 1981 година
9	BYMARAL (Bromopridum)	капсули, 500 × 10 mg	"	"	01-1484/1 од 1. XII 1981 година
10	BYMARAL (Bromopridum)	супозитории за деца 12 × 10 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	"	07-1480/1 од 1. XII 1982 година
11	BYMARAL (Bromopridum)	супозитории за возрасни 12 × 20 mg	"	"	01-1481/1 од 1. XII 1982 година
12	CINARIZIN forte (Cinarizinum)	капки, 15 ml	"	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Љубљана	07-4518/1-81 од 8. XII 1982 година
13	CINARIZIN forte (Cinarizinum)	таблети, 50 × 72 mg	"	"	07-3694/1-81 од 8. XII 1982 година
14	COLFARIT (Acidum acetylsalicylicum)	таблети, 30 × 500 mg	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Bayer, Levarkusen, Германија, Bayer-Pharma Југославија“ Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Љубљана	07-2300/1 од 8. XII 1982 година
15	CORDIPIN (Nifedipinum)	таблети, 50 × 10 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Крка“ — Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство — Ново Место	07-3973/1 од 3. XII 1982 година
16	CORDIPIN (Nifedipinum)	таблети, 100 × 10 ml	"	"	07-3974/1 од 3. XII 1982 година
17	CYSTOCAIN 2% (Carticaini chloridum)	инјекции, 5 амп. по 10 ml раствор за инјекции	Може да се употребува само во стационарни здравствени организации на здружен труд	„Југоремедија“ — Фабрика лекова у саставу ИПК „Серво Михал“ — Зрењанин	07-2056/1 од 13. XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
18	CYSTOCAIN 5% (Carticaini chloridum)	инјекции, 5 амп. по 2 ml раствор за инјекции	Може да се упо- требува само во стационарни здравствени ор- ганизации на здружен труд	„Југоремедија“ — фабрика ле- кова у саставу ИПК „Серво Михаљ“ — Зре- њанин	07-2055/1 од 13. XII 1982 година
19	CYSTOCAIN 2% A (Carticaini chloridum)	инјекции, 5 амп. по 10 ml раствор за ин- јекции	”	”	07-2057/1 од 13. XII 1982 година
20	CYSTOCAIN DS (Carticaini chloridum)	инјекции, 50 амп. по 2 ml раствор за инјекции	”	”	07-2054/1 од 13. XII 1982 година
21	DUROFILIN retard (Theophyllum)	капсули 125 mg 40 ретард капс.	Може да се из- дава само на лекарски рецепт	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	07-1562/1 од 2. XII 1982 година
22	DUROFILIN retard (Theophyllum)	капсули 250 mg 40 ретард капс.	”	”	07-1560/1 од 2. XII 1982 година
23	DUŠIKOV OKSIDUL (Dinitrogenii axydum)	гас за меди- цинска употре- ба, челични шипчања од 1—30 kg	Може да се употребува во стационарни здравствени организации на здружен труд	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	07-3085/1 од 6. XII 1982 година
24	EDEMID (Furosemidum)	инјекции, 5 × 3 ml по 20 mg	Може да се упо- требува само со лекарски ре- цепт	”	07-3847/1 од 9. XII 1982 година
25	EDEMID (Furosemidum)	инјекции, 50 × 2 ml по 20 mg	”	”	07-5075/1 од 9. XII 1982 година
26	EDEMID (Furosemidum)	таблети, 12 × 40 mg	”	”	07-5074/1 од 9. XII 1982 година
27	EDEMID (Furosemidum)	таблети, 100 × 40 mg	”	”	07-5073/1 од 9. XII 1982 година
28	EFLORAN (Metronidazolom)	инфузија 100 ml	Може да се употребува само во стационарни здравствени организации на здружен труд	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козмети- ка, здравилиште ин гостинство — Ново Место	07-2442/1 од 3. XII 1982 година
29	EFLORAN (Metronidazolom)	таблети, 10 × 400 mg	Може да се из- дава само на лекарски рецепт	”	07-2440/1 од 9. XII 1982 година
30	EFLORAN (Metronidazolom)	таблети, 100 × 400 mg	”	”	07-2439/1 од 9. XII 1982 година
31	ERAZON (Piroxicam)	капсули, 50 × 100 mg	”	”	07-2445/1 од 3. XII 1982 година
32	ERAZON (Piroxicam)	капсули, 20 × 10 mg	”	”	07-2446/1 од 3. XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
33	FLOSTERON (Betamethasonum)	инјекции, 5 × 1 ml	Може да се употребува само во стационарни здравствени организации на здружен труд	„Крка“ — Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште и гостинство — Ново Место	07-4901/1-81 од 15. X 1982 година
34	GAMEX (Gammabenzene hexachloride)	емулзија 0,3%, 95 ml	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Зорка“ — Хемијска индустрија — Шабац	07-2393/1 од 6. XII 1982 година
35	GAMEX (Gammabenzene hexachloride)	гел 0,3%, 50 g	”	”	07-2394/1 од 6. XII 1982 година
36	GASTAL	суспензија 200 ml	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Плива“ — Фармацевтска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија — Загреб	07-3492/1 од 6. XII 1982 година
37	GASTAL	суспензија, 20 вреќички по 10 ml	”	”	07-3493/1 од 6. XII 1982 година
38	GLANDAL (Dinoprostum)	инјекции, 5 × 1 ml по 5 mg	Може да се употребува само во соодветни стационарни здравствени организации на здружен труд, што ќе ги определи надлежниот републички односно покраински орган за здравство	„Алкалоид“ — хемиско-фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	07-4128/1 од 1. XII 1982 година
39	GNADION (Beclometazonum)	аеросол за нос, 200 дози	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Плива“ — Фармацевтска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија — Загреб	07-145/1 од 2. VIII 1982 година
40	INTERFERON (Interferonum leucocyticum humanum purificatum)	маст, 3 g	”	„Торлак“ — Институт за имунологија и вирусологија — Белград	07-3262/1 од 4. VIII 1982 година
41	INTERFERON (Interferonum leucocyticum humanum purificatum)	маст, 5 g	”	”	07-3261/1 од 4. VIII 1982 година
42	INTERFERON (Interferonum leucocyticum humanum purificatum)	маст, 10 g	”	”	07-3263/1 од 4. VIII 1982 година
43	INTERFERON (Interferonum leucocaticum humanum nativum lyophilisatum pro injectione et inhalatione)	инјекции, 5 амп. лиофилизати и 5 амп. растворувачи	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд	”	07-3268/1 од 4. VIII 1982 година
44	INTERFERON (Interferonum leucocyticum humanum nativum lyophilisatum pro injectione et inhalatione)	инјекции, 10 амп. лиофилизати и 10 амп. растворувачи	”	”	07-3270/1 од 4. VIII 1982 година

1	2	3	4	5	6
45	INTERFERON (Interferonum leucocyticum humanum nativum lyophilisatum pro injectione et inhalatione)	инјекции, 50 амп. лиофилизати + 50 амп. растворувачи	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд	„Торлак“ — Институт за имунологија и вирусологија — Белград	07-3271/1 од 4. VIII 1982 година
46	INTERFERON (Interferonum leucocyticum humanum nativum lyophilisatum pro injectione et inhalatione)	инјекции, 100 амп. лиофилизати и 100 амп. растворувачи	”	”	07-3272/1 од 4. VIII 1982 година
47	INTERFERON (Interferonum leucocyticum humanum purificatum lyophilisatum pro injectione et inhalatione)	инјекции, 5 амп. лиофилизати и 10 амп. растворувачи	”	”	07-3264/1 од 4. VIII 1982 година
48	INTERFERON (Interferonum leucocytum humanum purificatum lyophilisatum pro injectione et inhalatione)	инјекции, 10 амп. лиофилизати и 10 амп. на растворувачи	”	”	07-3265/1 од 4. VIII 1982 година
49	INTERFERON (Interferonum leucocyticum humanum purificatum lyophilisatum pro injectione et inhalatione)	инјекции, 50 амп. лиофилизати и 50 амп. растворувачи	”	”	07-32-6/1 од 4. VIII 1982 година
50	INTERFERON (Interferonum leucocyticum humanum purificatum lyophilisatum pro injectione et inhalatione)	инјекции, 100 амп. лиофилизати и 100 амп. растворувачи	”	”	07-3267/1 од 4. VIII 1982 година
51	KRYOBULIN (Faktor VIII koncentrat humani)	инјекции 250 i.j. шише со лиофилизирана супстанција по 250 i.j. со фактор VIII, шише со 10 ml вода за инјекции	Може да се употребува само во стационарни здравствени организации на здружен труд	Imuno AG, Виена, Австрија. Застапник: АГРОПРОГРЕС — Подјетје за иноземска заступства — Љубљано	07-1187/1 од 8. XII 1982 година
52	KRYOBULIN (Faktor VIII koncentrat humani)	инјекции 500 i.j. шише со лиофилизирана супстанција по 500 i.j. со фактор VIII	”	”	07-1488/1-81 од 8. XII 1982 година
53	KRYOBULIN (Faktor VIII koncentrat humani)	инјекции 100 i.j. шише со лиофилизирана супстанција по 1000 i.j. со фактор VIII	”	”	07-1489/1-81 од 8. XII 1982 година
54	LAMADIN (Methoxsalenum)	таблети, 30 × 0,01 g	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд	„Алкалид“ — хемиско-фармацевтска кометичка индустрија — Скопје	07-3146/1 од 6. VIII 1982 година
55	LAMADIN (Methoxsalenum)	таблети, 100 × 0,01 g	”	”	07-3147/1 од 6. VIII 1982 година

1	2	3	4	5	6
56	LEPROTEK (Silymarinum)	дражеи 80 драж.	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Здравље“ — Фабрика фармацевтских и хемијских производа — Иссковац	07-1142/1-81 од 6. XII 1981 година
57	LIPOMAL (Probucolum)	таблети, 60 × 250 mg	Може да се издава на рецепт од лекар специјалист на соодветна гранка на медицината. Исклучиво, лекот може да се издаде и на рецепт од друг лекар, ако е назначено дека лекот е пропишан врз основа на мислењето од лекарот специјалист од соодветна гранка на медицината	„Алкалоид“ — хемиско-фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	07-2695/1-81 од 1. XII 1982 година
58	LIPOMAL (Probucolum)	таблети, 500 × 250 mg	”	”	07-2696/1-81 од 1. XII 1982 година
59	LUBOR (Piroxicam)	капсули, 20 × 10 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Подравка-Белупо“ — Лијекови, козметички и хемијски производи — Копривница	07-2677/1-81 од 9. XII 1982 година
60	LUBOR (Piroxicam)	капсули, 50 × 100 mg	”	”	07-2678/1 од 9. XII 1982 година
61	LUBOR (Piroxicam)	капсули, 500 × 10 mg	”	”	07-2684/1-81 од 9. XII 1982 година
62	MORPHINI HYDROCHLORIDI (Morphinum hydrochloridum)	инјекции, 10 × 1 ml по 20 mg	”	„Алкалоид“ — хемиско-фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	07-2773/1 од 13. XII 1982 година
63	MORPHINI HYDROCHLORIDI (Morphinum hydrochloridum)	инјекции, 20 × 1 ml по 20 mg	”	”	07-2774/1 од 13. XII 1982 година
64	NIRMIN (Glyceryltrinitratum)	раствор за инфузија 5 mg, 50 × 5 mg	Може да се употребува само во стационарна здравствена организација на здружен труд	„Зорка“ — Хемиска индустрија — Шабац	07-2211/1 од 6. XII 1982 година
65	NORMABEL (Timololum)	таблети, 30 × 10 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Подравка-Белупо“ — Лијекови, козметички и хемијски производи — Копривница	07-3575/1-81 од 2. VIII 1982 година
66	ODIPAM (Clobazamum)	таблети, 20 × 10 mg	”	„Крка“ — Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште и гостинство — Ново Место	07-543/1 од 4. VIII 1982 година
67	ODIPAM (Clobazamum)	таблети, 50 × 10 mg	”	”	07-546/1 од 4. VIII 1982 година

1	2	3	4	5	6
68	ODIPAM (Clobazamum)	таблети, 20 × 20 mg	Може да се из- дава само на лекарски рецепт	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козмети- ка, здравилишче и гостинство — Ново Место	07-544/1 од 4. VIII 1982 година
69	ODIPAM (Clobazamum)	таблети, 50 × 20 mg	”	”	07-546/1 од 4. VIII 1982 година
70	PHAGOSAN (Dextromethorphanum)	дражеи, 20 × 15 mg	”	„Лек“ — Товарна фармацевтских и ке- мичних изделков — Љубљана	07-2038/1 од 8. XII 1982 година
71	PHAGOSAN (Dextromethorphanum)	дражеи, 20 × 30 mg	”	”	07-2036/1 од 6. XII 1982 година
72	PHAGOSAN (Dextromethorphanum)	сируп, 100 ml	”	”	07-2035/1 од 8. XII 1982 година
73	PHAGOSAN (Dextromethorphanum)	супозитории, 10 супоз.	”	”	07-2037/1 од 8. XII 1982 година
74	PROSTIN E-2 (Dinoprostunum)	инјекции, 1 амп. од 0,5 ml по 5 mg	Може да се употребува само во соод- ветни стацио- нарни здравст- вени организа- ции на здру- жен труд што ке ги определи надлежниот републички од- носно покраин- ски орган за здравство	Urjohn, Crawley, En- gand Застапник: „Те- хносервис“ — радна организација за спољ- нотрговински и унут- рашњи промет — Бел- град	07-1372/1 од 3. VIII 1982 година
75	PROSTIN E-2 (Dinoprostunum)	инјекции, 1 амп. од 0,75 ml по 0,75 mg	”	”	07-1373/1 од 3. VIII 1982 година
76	PROSTIN 15-M (Carboprostum)	инјекции, 1 × 10 ml по 2,5 mg	”	”	07-1539/1 од 3. VIII 1982 година
77	RETAFER (Ferrum sulfat)	таблети, 30 табл. × 10 mg	Може да се из- дава само на лекарски рецепт	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија козмети- ка здравилишче и гостинство — Ново Место	07-1510/1 од 18. XI 1982 година
78	RETAFOL	таблети, 30 табл.	Може да се из- дава само на лекарски рецепт од лекар специјалист за соодветна гран- ка на медици- ната	”	07-509/1 од 3. XII 1982. година
79	ROXIKAM (Piroxicamum)	таблети, 20 × 20 mg	Може да се из- дава само на лекарски рецепт	„Здравље“ — Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	07-4055/1 од 6. XII 1982 година
80	ROXIKAM (Piroxicamum)	таблети, 50 × 20 mg	”	”	07-4054/1 од 6. XII 1982 година
81	SENA	таблети, 30 табл.	Може да се из- дава и без ле- карски рецепт	„Лек“ — Товарна фармацевтских и ке- мичних изделков — Љубљана	07-2015/1 од 10 XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
82	TALPICIL (Talalpicillini chloridum)	таблети, 16 × 250 mg	Може да се из- дава само на лекарски рецепт	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козме- тика, здравилишче ин гостинство — Ново Место	07-4824/1-81 од 3. XII 1982. година
83	TALPICIL (Talampicillini chloridum)	таблети, 100 × 250 mg	”	”	07-4827/1-81 од 3. XII 1982. година
84	TALPICIL (Talalpicillini chloridum)	таблети, 16 × 500 mg	”	”	07-4826/1-81 од 3. XII 1982. година
85	TALPICIL (Talampicillini chloridum)	таблети, 100 × 500 mg	”	”	07-4825/1-81 од 3. XII 1982. година

07 Бр. 1967/1  
24 јуни 1983 година  
Белград

Претседател на  
Сојузниот комитет за труд,  
здравство и социјална  
заштита  
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с.р.

508.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

### СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ И ФОРМИ И ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕ-  
ШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД  
1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1982 година се укинати одобренитата за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден Број	Назив на лекот	Форма и паку- вање на лекот	Производител на лекот	Број и датум на согласноста за пуштање во промет на лекот	Број и датум на решението за укинување на согласноста за пуштање во промет
1	2	3	4	5	6
1	ACEGIT	раствор, 10 ml	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	15-515-318/1 14. XII, 1965 година	07-1902/1 од 9. XII 1982 година
2	APAUURIN	таблети, 30 m 2 mg	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија козмети- ка здравилишче ин гостинство — Ново Место	0502-1649/1 од 27. VI. 1977 година	07-988/1 од 29. XII 1982 година
3	APAUURIN	таблети, 30 × 5 mg	”	0502-1650/1 од 27. VI 1977 година	07-989/2 од 29. XII 1982 година
4	AMINOPYRINUM	таблети, 0,1 g 10 по 0,1 g	”	05-5832/1 од 19. X 1979 година	07-888/1 од 23. VIII 1982 година
5	AMINOPYRINUM	таблети, 0,1 g 25 табл.	”	05-5833/1 од 19. X 1979 година	07-8-89/1 од 23. VIII 1982 година



1	2	3	4	5	6
6	AMINOPYRINUM	таблети, 0,3 g 10 по 0,3 g	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија козмети- ка здравилиште ин гостинство — Ново Место	05-6554/1 од 5. XII 1979 година	07-886/1 од 19. VIII 1982 година
7	AMINOPYRINUM	таблети, 500 по 0,3 g	”	05-6555/1 од 5. XII 1979 година	07-885/1 од 19. VIII 1982 година
8	AMINOPYRINUM	таблети, 500 × 0,1 g	”	05-5834/1 од 19. X 1979 година	07-887/1 од 23. VIII 1982 година
9	ATROMIDIN	капсули 50 × 500 mg	”	05-3936/1 од 6. VI 1969 година	07-890/1 од 24. XII 1982 година
10	ATROMIDIN	капсули, 250 × 500 mg	”	05-3936/1 од 6. VI 1969 година	07-891/1 од 24. XII 1982 година
11	BENEMID	таблети, 100 × 0,5 g	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	15-515/201/2 од 14. XII 1955 година	07-1905/1 од 9. XII 1982 година
12	BENIL	желе, туба со 20 g	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија козмети- ка здравилиште ин гостинство — Ново Место	05-6355/1 од 14. XI 1979 година	07-937/1 од 19. VIII 1982 година
13	BELLERGA	ретард таблети, 20 табл.	”	6-6438/1 од 4. X 1972 година	07-895/1 од 23. VIII 1982 година
14	BELLERGA	ретард таблети, 100 табл.	”	6-6438/2 4. X 1972 година	07-894/1 од 23. VIII 1982 година
15	BUFORMIN	ретард. капсули 30 × 100 mg	„Подравка-Белупо“ — Лијекови, козметички и кемијски производи — Копривница	6-4474/1 од 23. X 1972 година	07-1741/1 од 16. IX 1982 година
16	DIANABOL	крем, 20 g	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	0502-3121/1-77 5. I 1978 година	07-1910/1 од 9. XII 1982 година
17	DIANABOL	крем, 100 g	”	05-02-3122/1-77 од 5. I 1978 година	07-1911/1 од 9. XII 1982 година
18	DECODERM	лосион, 15 ml	”	08-114/1-71 од 16. VI 1972 година	07-1909 од 9. XII 1982 година
19	DECODERM	крем, 30 g	”	08-113/1-71 од 16. VI 1972 година	07-1907/1 од 9. XII 1982 година
20	DECODERM	крем, 150 g	”	05-2-1805/1 од 23. VII 1976 година	07-1908/1 од 9. XII 1982 година
21	SEDILANID	супозитории, 6 × 1 mg	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија козмети- ка здравилиште ин гостинство — Ново Место	15/II-991/1 од 27. IX 1967 година	07-263/1 од 23. XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
22	CERATONIA-INSTANT	100 g	„Плива“ — фармацеу- тска, кемијска, пре- храмбена и козмети- чка индустрија — За- греб	6-1741/1 од 10. XII 1973 година	07-4919/1 од 8. XII 1982 година
23	CILOPRIN	капки за уво, пише со 6 g раствор	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија козмети- ка здравилишче ин гостинство — Ново Место	05-5843/1 од 2. XI 1979 година	07-913/1 од 23. XII 1982 година
24	CRISTACOR solutio	пише со 15 ccm	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	09-5156/1-59 од 27. II 1960 година	07-1906/1 од XII 1982 година
25	DILATOL	ампули 6 × 1 ml	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија козмети- ка здравилишче ин гостинство — Ново Место	15-515-486/1-65 од 4. I 1966 година	07-926/1 од 23. XII 1982 година
26	DILATOL	раствор, пише со 15 ml	”	15-515-485/1-65 од 15. I 1966 година	07-925/1 од 23. XII 1982 година
27	DILATOL	таблети, 20 × 6 mg	”	15-515-484/1-65 од 10. J. 1966 година	07-924/1 од 23. XII 1982 година
28	DIPIDOLOR	ампули, 5 × 2 ml	”	3318/1 од 19. VII 1972 година	07-966/1 од 30. XII 1982 година
29	DIPIDOLOR	ампули 50 × 2 ml	”	6-3318/2 од 20. VII 1972 година	07-965/1 од 30. XII 1982 година
30	DUOCILLIN	пише со 4.000.000 i.j.	”	08-4595/1-70 8. VI 1971 година	07-905/1 од 19. VIII 1982 година
31	DUOCILLIN	50 × 400.000 i.j.	”	08-4596/1-70 8. VI 1971 година	07-907/1 од 19. VIII 1982 година
32	DUOCILLIN	50 × 800.000 i.j.	”	08-4603/1-70 08- VI 1971 година	07-906/ од 19. VIII 1982 година
33	EGOCIN VIT	дражеи, 16 драж.	”	15/I-239/1 од 24. VII 1967 година	07-948/1 од 19. VIII 1982 година
34	EGOCIN VIT	дражеи, 100 драж.	”	15/I-239/2 од 24. VII 1967 година	07-949/1 од 19. VIII 1982 година
35	EUNIAZID	таблети, 50 табл.	”	15-16/1 29. IV 1967 година	07-977/ 1 од 19. VIII 1982 година
36	EUNIAZID	таблети, 100 табл.	”	15-98/1 од 29. IV 1967 година	07-976/1 од 19. VIII 1982 година
37	GUPSAN	таблети, 40 табл.	”	15-387/1 од 8. VII 1966 година	07-964/1 од 23. XII 1982 година
38	GRTTALAX	раствор, 100 ml	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	05/2-682/1 од 8. IV 1975 година	07-1917/1 од 8. XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
39	FLUIMUCIL	инјекции за деца, кут., со 1 шише по 405 mg и 1 амп. од 2 ml растворувач	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин мичних изделков — Љубљана	08-38/1-71 19. VII 1972 година	07-1912/1 од 9. XII 1982 година
40	FLUIMUCIL	инјекции за деца, кутија со 50 шиш. по 405 mg	”	08-38/2-71 19. VII 1972 година	07-1914/ од 9. XII 1982 година
41	FLUIMUCIL	инјекции за возрасни, кут. со 1 шиш. по 810 mg и 1 амп. од 4 ml растворувач)	”	08-37/1-71 од 19. VII 1972 година	07-1915/1 од 9. XII 1982 година
42	FLUIMUCIL	инјекции за возрасни, кут. со 50 шишња по 810 mg	”	08-37/2-71 19. VII 1972 година	07-1916/1 од 9. XII 1982 година
43	FERRONICUM	дражеи за деца 100 X 50 mg	„Крка“ — Фармацевтика, кемија козметика здравилиште ин гостинство — Ново Место	05-3914/1-36 26. III 1969 година	07-923/1 од 5. I 1983 година
44	FERRONICUM	дражеи за возрасни 120 X 200 mg	”	05-3913/1-68 26. III 1969 година	07-922/1 од 5. I 1983 година
45	HALMOLIND	таблети 24 X 0,18 mg	”	15/II-2087/1-67 од 8. X 1968 година	07-931/1 од 19. VIII 1982 година
46	HELMITIN	сируп 60 ml	”	05-5750/1 од 22. X 1979 година	07-989/1 од 19. VIII 1982 година
47	HYDERGIN	инјекции 10 X 1 ml	„Крка“ — Фармацевтика, кемија, козметика здравилиште ин гостинство — Ново Место	08-5916/1-70 од 25. I 1971 година	07-967/1 од 19. VIII 1982 година
48	HYDERGIN	раствор 15 ml	”	08-5914/1-70 25. I 1971 година	07-970/1 од 19. VIII 1982 година
49	HYDERGIN	раствор 50 ml	”	0502-6054]1-77 од 12. I 1978 година	07-969/1 од 19. VIII 1982 година
50	INTESTOPAN	суспензија, 200 ml	”	05-493/1 од 8. X 1968 година	07-929/1 од 23. XII 1982 година
51	INTESTOPAN	таблети, 20 табл.	”	15-8/1 од 7. IV 1967 година	07-927/1 од 23. XII 1982 година
52	INTESTOPAN	таблети, 100 табл.	”	15-8/2 од 7. IV 1967 година	07-928/1 од 23. XII 1982 година
53	ISONIAZID	таблети, 100 X 50 mg	”	403/2 од 24. III 1958 година	07-916/1 од 23. XII 1982 година
54	ISONIAZID	таблети, 100 X 100 mg	”	15-99/1 од 25. III 1967 година	07-915/1 од 23. XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
55	ISOPTIN	инјекции, 5 × 2 ml	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	15-515-398/1-65 од 13. V 1967 година	07-1918/1 од 8. XII 1982 година
56	ISOPTIN	дражеи, 250 × 40 mg	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	08-2714/1 од 18. IX 1970 година	07-1919/1 од 8. XII 1982 година
57	KEFAMANDOL	инјекции, 50 × 10 ml по 500 mg	”	05-4094/1 од 15. II 1979 година	07-4058/1 од 8. XII 1982 година
58	KEFAMANDOL	инјекции, 50 × 10 ml по 750 mg	”	05-4095/1-78 од 15. II 1979 година	07-4059/1 од 8. XII 1982 година
59	KEFAMANDOL	инјекции, 50 × 10 ml по 1 g	”	05-4096/1-78 од 15. II 1979 година	07-4060/1 од 8. XII 1982 година
60	KEFAMANDOL	инјекции, 50 × 10 ml по 1,5 g	”	05-4097/1-78 од 15. II 1979 година	07-4061/1 од 8. XII 1982 година
61	KEFAMANDOL	инјекции, 50 × 20 ml по 2 g	”	05-4098/1-78 од 15. II 1979 година	07-4062/1 од 8. XII 1982 година
62	KEFAMANDOL	инјекции, 1 × 50 ml по 3 g	”	05-4098/1-78 од 15. II 1979 година	07-4063/1 од 8. XII 1982 година
63	KEFAMANDOL	инјекции, 10 × 50 ml по 3 g	”	05-4100/1-78 од 15. II 1979 година	07-4064/1 од 8. XII 1982 година
64	KEFAMANDOL	инјекции, 1 × 100 ml по 3 g	”	05-4101/1-78 од 15. II 1979 година	07-4065/1 од 8. XII 1982 година
65	KEFAMANDOL	инјекции, 10 × 100 ml по 3 g	”	05-4104/1-78 од 15. II 1979 година	07-4066/1 од 8. XII 1982 година
66	KEFAMANDOL	инјекции, 1 × 100 mg по 4 g	”	05-4102/1-78 од 15. II 1979 година	07-4067/1 од 8. XII 1982 година
67	KEFAMANDOL	инјекции, 10 × 100 ml по 4 g	”	05-4103/1-78 од 15. II 1979 година	07-4068/1 од 8. XII 1982 година
68	KEFLODIN	инјекции, 1 × 0,25 g	”	05/2-1577/1 од 14. VII 1975 година	07-1815/1 од 8. XII 1982 година
69	KEFLODIN	инјекции, 5 × 0,25 g	”	05/2-1577/2 од 14. VII 1975 година	07-1821/1 од 8. XII 1982 година
70	KEFLODIN	инјекции, 50 × 0,25 g	”	05/2-1577/3 14. VII 1975 година	07-1818/1 од 8. XII 1982 година
71	KEFLODIN	инјекции, 1 × 0,5 g	”	05/2-1575/1 од 14. VII 1975 година	07-1819/1 од 8. XII 1982 година
72	KEFLODIN	инјекции, 5 × 0,5 g	”	05/2-1575/2 14. VII 1975 година	07-1817/1 од 8. XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
73	KEFLODIN	инјекции, 50 × 0,5 g	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	05/2-1575/3 од 14. VII 1975 година	07-1816/1 од 8. XII 1982 година
74	KEFLODIN	инјекции, 1 × 1 g	”	05/2-1576/1 од 14. VII 1975 година	07-1820/1 од 8. XII 1982 година
75	KEFLODIN	инјекции, 5 × 1 g	”	05/2-1576/2 од 14. VII 1975 година	07-1824/1 од 8. XII 1982 година
76	KEFLODIN	инјекции, 50 × 1 g	”	05/2-1576/3 од 14. VII 1975 година	07-1825/1 од 8. XII 1982 година
77	KEFZOL	инјекции, 1 × 250 mg	”	05/2-3952/1-75 од 1. IV 1976 година	07-1823/1 од 8. XII 1982 година
78	KEFZOL	инјекции, 50 × 250 mg	”	05/2-1510/1 од 1. IV 1976 година	07-1822/1 од 8. XII 1982 година
79	KEFZOL	инјекции, 1 × 500 mg	”	05/2-3951/1-75 од 1. IV 1976 година	07-1831/1 од 8. XII 1982 година
80	KEFZOL	инјекции, 50 × 500 mg	”	05/2-1511/1 од 1. IV 1976 година	07-1830/1 од 8. XII 1982 година
81	KEFZOL	инјекции, 1 × 1 g	”	05/2-3950/1-75 од 1. IV 1976 година	07-1829/1 од 8. XII 1982 година
82	KEFZOL	инјекции, 50 × 1 g	”	05/2-1512/1 од 1. IV 1976 година	07-1828/ од 8. XII 1982 година
83	KEFZOL	инјекции, 1 × 2 g	”	05/2-3949/1-75 од 1. IV 1976 година	07-1827/1 од 8. XII 1982 година
84	KEFZOL	инјекции, 50 × 2 g	”	05/2-1513/1 од 1. IV 1976 година	07-1826/ од 8. XII 1982 година
85	LAKSINEPT	прашок, 15 g	”	05/2-4505/1 од 23. VII 1976 година	07-1921/1 од 8. XII 1982 година
86	LAMITOL	таблети, 300 × 100 mg	„Плива“ — фармаце- утска, кемијска, пре- храмбена и козмети- чка индустрија — За- греб	0-7-784/1 од 8. II 1981 година	07-5408/1 од 8. XII 1982 година
87	LEKOZID	инјекции, 50 × 2 ml	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	15-515-467/2-65 од 22. II 1966 година	07-1920/1 од 9. XII 1982 година
88	LEKOZID	раствор, 10 ml	”	15-515-248/3 од 21. VII 1965 година	07-1923/1 од 9. XII 1982 година
89	LEVOPA	капсули, 100 × 250 mg	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија козмети- ка здравилиште ин гостинство — Ново Место	6-6437/1-72 од 5. II 1973 година	07-893/1 од 5. I 1983 година

1	2	3	4	5	6
90	LEVORA	капсули, 100 × 500 mg	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија козмети- ка, здравилиште ин гостинство — Ново Место	6-7882/1-72 од 5. II 1973 година	07-900/1 од 23. XII 1982 година
91	METINDOL	супозитории, 5 × 100 mg	”	08-2327/1 од 21. V 1971 година	07-902/1 од 23. XII 1982 година
92	METINDOL	супозитории, 10 × 100 mg	”	341/1 од 27. IV 1978 година	07-1922/1 од 9. XII 1982 година
93	METINDOL	капсули, 30 × 25 mg	”	08-2328/1 од 21. V 1971 година	07-1904/1 од 9. XII 1982 година
94	MERTIOPLAST	распрскувач, 100 g		05-1883/1-68 од 16. VII 1969 година	07-1903/1 од 9. XII 1982 година
95	MINTEZOL	таблети, 6 × 0,5	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија козмети- ка здравилиште ин гостинство — Ново Место	05-136/1 од 27. III 1969 година	07-930/1 од 29. XII 1982 година
96	MINTEZOL	таблети, 100 × 0,5 g	”	05/136/2 од 27. III 1969 година	07-897/1 од 23. XII 1982 година
97	NOVOFUNGIN	раствор, 40 ml	”	15-242 од 20. IX 1966 година	07-896/1 од 23. XII 1982 година
98	NOVOLAX	дражеи, 15 × 5 mg	”	05-2564/1 од 7. X 1968 година	07-958/1 од 27. XII 1982 година
99	NOVOLAX	супозитории, 100 × 10 mg	”	08-790/1-60 од 17. VI година	07-5959 од 27. XII 1982 година
100	NALIGRAM	таблети, 28 × 500 mg	”	08-4206/1-70 од 1. IV 1971 година	07-952/1 од 19. VIII 1982 година
101	NALIGRAM	таблети, 56 × 500 mg	”	08-4206/2-70 од 5. III 1971 година	07-953/1 од 10. VIII 1982 година
102	OKSITETRACIKLIN VIT	капсули, 16. капс.	”	08-4602/1 од 25. XII 1970 година	07-954/1 од 19. VIII 1982 година
103	OKSITETRACIKLIN VIT	капсули, 100 капс.	”	08-4602/2 од 12. XII 1970 година	07-960/1 од 23. VIII 1982 година
104	OKSITETRACIKLIN VIT	капсули, 500 капс.	”	05-116/1 од 1. IX 1978 година	07-934/1 од 23. VIII 1982 година
105	OROSTERON	таблети, 20 × 1 mg	”	08-981/1-61 од 14. II 1962 година	07-909/1 од 23. VIII 1982 година
106	PALEROL	супозитории, 6	”	15-448/1 од 15. IX 1966 година	07-983/1 од 29. XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
107	PAS-NATRIUM	дражеи, 250 × 410 mg	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија козмети- ка здравилишче ин гостинство — Ново Место	1498 од 06. VIII 1957 година	07-960/1 од 23. XII 1982 година
108	PREDNIZON	таблети, 10 × 5 mg	”	09-3736/1 од XII 1958 година	07-983/1 од 29. XII 1982 година
109	PENICILLIN V	таблети, 12 × 60 mg	”	504/2 од 21. II 1958 година	07-990/1 од 29. XII 1982 година
110	PENICILLIN V	таблети, 100 × 60 mg	”	505/2 од 21. II 1958 година	07-992/1 од 29. XII 1982 година
111	PRIAMIDE	дражеи, 30 × 5 mg	”	6-1267/1 од 14. IV 1972 година	07-908/1 од 27. XII 1982 година
112	PRIMIDON	таблети, 50 × 250 mg	”	09-601/1 од 23. XI 1960 година	07-961/1 од 29. XII 1982 година
113	RIGENICID	инјекции, 50 × 500 mg	”	05-1656/1 од 7. X 1968 година	07-985/1 од 27. XII 1982 година
114	RIGENICID	дражеи, 500 × 250 mg	”	15-515-252/1 од 11. VII 1964 година	07-986/1 од 27. XII 1982 година
115	RIGENICID	супозитории, 10 × 500 mg	”	15-516-264/1 7. IX 1964 година	07-987/1 од 27. XII 1982 година
116	SANOSTOL	сируп, 200 g	”	05-5730/1-79 од 17. I 1980 година	07-987/1 од 24. XII 1982 година
117	SEFRIL	инјекции, 10 × 250 mg	”	2580/1 од 30. XII 1974 година	07-944/1 од 29. XII 1982 година
118	SEFRIL	инјекции, 10 × 500 mg	”	2869/1 од 20. XII 1974 година	07-945 од 29. XII 1982 година
119	SEFRIL	инјекции, 1 × 1 g	”	05/2-4877/1 од 6. XII 1976 година	07-938/1 од 29. XII 1982 година
120	SEFRIL	инјекции, 10 × 1 g	”	2870/1 од 30. XII 1974 година	07-939/1 од 29. XII 1982 година
121	SEFRIL	супозитории, 125 mg/5 ml, по 100 ml,	”	2872/1 од 30. XII 1974 година	07-942/1 од 29. XII 1982 година
122	SEFRIL	суспензија, 250 mg/5 ml по 100 ml.	”	2871/1 од 30. XII 1974 година	07-943/1 од 29. XII 1982 година
123	SEFRIL	капсули, 16 × 500 mg	”	2874/1 од 30. XII 1974 година	07-940/1 од 29. XII 1982 година
124	SEFRIL	капсули, 100 × 500 mg	”	2874/2 од 30. XII 1974 година	07-941/1 од 29. XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
125	SEFRIL	капсули, 16 × 250 mg	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија козмети- ка здравилиште ин гостинство — Ново Место	2873/1 од 30. XII 1974 година	07-946/1 од 29. XII 1982 година
126	SEFRIL	капсули, 100 × 250 mg	”	2873/2 од 30. XII 1974 година	07-947/1 од 29. XII 1982 година
127	SOLUTIO ACD	стабилизатор, 150 × 25 ml	Медицински факултет Институт за трансфу- зиологија — Скопје	15-721/3-66 од 13. V 1967 година	07-5407/2 од 31. XII 1982 година
128	TOMANOL	инјекции, 50 × 5 ml	„Крка“ — Фармацев- тика, кемија, козмети- ка здравилиште ин гостинство — Ново Место	15-459/2 од 12. VIII 1966 година	07-981/1 од 30. XII 1982 година
129	TOMANOL	дражеи, 20 драж.	”	6-1531/1 од 22. VI 1973 година	07-978/1 од 30. XII 1982 година
130	TOMANOL	дражеи, 250 драж.	”	15-457/2 од 12. VIII 1966 година	07-979/1 од 30. XII 1982 година
131	TOMANOL	маст, 25 g	”	15-738/1-66 од 17. IV 1967 година	07-982/1 од 30. XII 1982 година
132	TOMANOL	супозитории, 5 супоз.	”	15-458/1 од 12. VIII 1966 година	07-980/1 од 30. XII 1982 година
133	TAVEGYL	таблети, 20 × 1 mg	”	0-1133/1 од 21. VII 1970 година	07-962/1 од 5. I 1983 година
134	TRIJODEN	инјекции, 1 амп. по 20 ml од 0,3 g со раствор.	”	09-2264/1 од 5. XII 1958 година	07-936/1 од 29. XII 1982 година
135	TRIJODEN	инјекции, 1 амп. по 20 ml од 0,4 g со ра- створувач	”	09-2262/1 од 5. XII 1958 година	07-935/1 од 29. XII 1982 година
136	VITAMIN B <sub>1</sub>	инјекции, 100 × 1 ml по 50 mg	”	108-115/1 од 16. VIII 1962 година	07-973/1 од 23. XII 1982 година
137	VITAMIN B <sub>1</sub>	инјекции, 1 ml по 100 mg	”	108-116/1 од 16. VIII 1962 година	07-974/1 од 23. XII 1982 година
138	VITAMIN B	инјекции, 100 амп. од 2 ccm по 250 mg	”	108-117/1 од 16. VIII 1962 година	07-975/1 од 23. VIII 1982 година
		таблети, 20 × 50 mg	”	409/2 од 24. III 1958 година	07-972/1 од 23. XII 1982 година

07 Бр. 1969/1  
24 јуни 1983  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и  
социјална заштита,  
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.



509.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

## С П И С О К

**НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА, ДОЗИ, НАЗИВИ, ПРОМЕНЕТ СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДНОСНО ОБНОВЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА**

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1982 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање односно употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање во промет на лекот
1	2	3	4	5	6
1	ACTH (Corticotrophinum)	инјекции, 1 амп. од 25 i. j. и 1 амп. на растворувач	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Галеника“ — Фармацеутско-хемијска индустрија Белград — Земун	07-2019/1 од 13. VIII 1982 година
2	ACYNORM forte	дражеи, 30 forte драж.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Крка“ — Фармацевтика, кемија козметика здравилиште ин гостинство — Ново Место	07-2448/1 од 3. XII 1982 година
3	ALTRAMET (Cimetidinum)	инјекции, 10 × 2 ml по 200 mg	Може да се издава на рецепт од лекар специјалист од соодветна гранка на медицината. Исклучиво, лекот може да се издава и на рецепт од друг лекар од општа медицина само ако е назначено дека лекот е пропишан врз основа на мислењето од лекар-специјалист на соодветна гранка на медицината	„Лек“ — Товарна фармацеутских ин кемијских изделков — Љубљана	07-4631/1 од 9. X 1982 година
4	ALTRAMET (Cimetidinum)	лакирани таблети, 35 × 20 mn	”	”	07-4678/1-79 од 9. X 1982 година
5	ALTRAMET (Cimetidinum)	лакирани таблети, 50 × 200 mg	”	”	07-4679/1-79 од 9. X 1982 година
6	ALTRAMET (Cimetidinum)	лакирани таблети, 150 × 200 mg	”	”	07-4680/1-79 од 9. X 1982 година
7	ANTOPAR U	суспензија 20%, 50 ml	Може да се издава само на лекарски рецепт	”	07-80/1 од 10. XII 1982 година
8	BELOMET (Cimetidinum)	инјекции, 10 × 2 ml по 200 mg	Може да се издава со рецепт на лекар специјалист на соодветна	„Подравка-Белупо“ — Лијекови, козметички и кемијски производи — Копривница	07-4605/1-80 од 6. XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
			гранка на медицината. Исклучиво, лекот може да се издава и на лекарски рецепт од лекар по општа медицина само ако е означено дека лекот е пропишан врз основа на мислењето од лекар специјалист на соодветна гранка на медицината		
9	BELOMET (Cimetidinum)	таблети, 35 × 200 mg	"	"	07-3651/1-80 од 6. XII 1982
10	BELOMET (Cimetidinum)	таблети, 50 × 200 mg	"	„Подравка-Белупо“ — Лијекови, козметички и кемијски производи — Копривница	07-3652/1-80 од 6. XII 1982 година
11	BELOMET (Cimetidinum)	таблети 150 × 200 mg	Може да се издава на рецепт од лекар специјалист од соодветна гранка на медицината. Исклучиво, лекот може да се издава и на рецепт од друг лекар од општа медицина само ако е назначено дека лекот е пропишан врз основа на мислењето од лекар-специјалист на соодветна гранка на медицината	"	07-3653/1-80 од 6. XII 1982 година
12	BETADINE (Povidoni jodidum)	маст, 20 g	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Алкалоид“ — Хе- миска фармацевтско- козметичка индустрија — Скопје	07-4137/1 од 1. XII 1982 година
13	BETADINE (Povidoni jodidum)	маст, 100 mg	"	"	07-4136/1 од 1. XII 1982 година
14	ERGOTYL (Metilergometrin maleata)	инјекции, 50 × 1 ml	"	„Лек“ — Товарна фармацевтских и кемијских изделков — Љубљана	07-3848/1 од 1. XII 1982 година
15	ERGOTYL (Metilergometrin maleata)	раствор, 15 ml	"	"	07-3849/1 од 1. XII 1982 година
16	GASTAL	таблети, 60 табл.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Плива“ — Творница фармацевтских и кемијских производа — Загреб	07-2784/1 од 1. XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
17	GERUCIM (Cimetidinum)	таблети, 35 × 200 mg	Може да се издава на рецепт од лекар специјалист на соодветна гранка на медицината. Исклучиво ле- от може да се издава и на рецепт од лекар по општа медицина само ако е назначено дека лекот е пропишан врз основа на мислењето од лекар специјалист на соодветна гранка на медицината	„Плива“ — Творница фармацевтских и ке- мијских производа — Загреб	07-3853/1-80 од 1. X 1982 година
18	GERUCIM (Cimetidinum)	таблети, 50 × 200 mg	”	”	07-3855/1-80 од 9. X 1982 година
19	GERUCIM (Cimetidinum)	таблети, 100 × 200 mg	”	”	07-3854/1-80 од 9. X 1982 година
20	INTERFERONUM LEUCOCYTICUM HUMANUM NATIVUM LYOPHILISATUM	инјекции, 5 амп. со нај- малку 200.000 единици интер- ферон +5 амп. на растворувач	Може да се употребува само во стационарни здравствени организации на здружен труд	Имунолошки завод — Загреб	07-3838/1 од 14. XII 1982 година
21	INTERFERONUM LEUCOCYTICUM HUMANUM NATIVUM LYOPHILISATUM	инјекции, 50 амп. со нај- малку 200.000 единици на интер- ферон +50амп на растворувач	”	”	07-3834/1 од 14. XII 1982 година
22	INTERFERONUM HUMANUM LEUCOCYTICUM NATIVUM LYOPHILISATUM	1 шише лиофи- лизиран препарат на интерфе- рон	”	”	07-3836/1 од 14. XII 1982
23	INTERFERONUM HUMANUM LEUCOCYTICUM NATIVUM LYOPHILISATUM	10 шишиња на лиофилизиран препарат на интер- ферон 10 g маслена	”	”	07-38-35/1 од 14. XII 1982 година
24	INTERFERONI SUSPENSIO OLEOSA prouculis	суспензија	Може да се издава само на лекарски рецепт	Имунолошки завод — Загреб	07-3833/ од 14. XII 1982 година
25	INTERFERONI UNGUENTUM	3 g маст	”	”	07-3831/1 од 14. XII 1982 година
26	INTERFERONI UNGUENTUM (Interferonska mast)	маст 5 g	”	”	07-3832/1 од 14. XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
27	LEKOPAIN (Nimorparain i parain)	инјекции, 1 шише по 14 i. j. (FIP U)	Може да се упо- требува само во соодветни ста- ционарни здравствени ор- ганизации на здружен труд	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	07-1041/1 од 17. XII 1982 година
28	LEKOPAIN (Nimorparain i parain)	инјекции, 10 шишиња по 14 по i. j. (FIP U)		”	07-1042/1 од 17. XII 1982 година
29	LEKOPAIN (Nimorparain i parain)	инјекции, 1 шиш. по 25 i. j. (FIP U)		”	07-1043/1 од 17. XII 1982 година
30	LEKOPAIN (Nimorparain i parain)	инјекции, 10 шиш. по 25 25 i. j. (FIP U)		”	07-1044/1 од 17. XII 1982 година
31	LEKOPAIN (Nimorparain i parain)	инјекции, 1 шиш. по 70 i. j. (FIP U)		”	07-1045/1 од 17. XII 1982 година
32	LEKOPAIN (Nimorparain i parain)	инјекции, 10 шиш. по 70 i. j. (FIP U)		”	07-1046/1 од 17. XII 1982 година
33	MACROPEN (Midecamycinum)	таблети, 16 × 400 mg	Може да се из- дава само на ле- карски рецепт	„Крка“ Фармацевти- ка, кемија, козметика здравилиште, ин гос- тинство — Ново Место	07-384/1 од 3. XII 1982 година
34	MACROPEN (Midecamycinum)	таблети, 100 × 400 mg	”	”	07-4935/1 од 3. XII 1982 година
35	MEDROKSIPRO- GESTERON (Medroxyprogesteroni acetat)	таблети, 100 × 100 mg	Може да се из- дава на рецепт на лекар специјалист на соодветна гранка на ме- дицината. Ис- клучиво, лекот може да се из- дава и на ле- карски рецепт од лекар по оп- шта медицина само ако е озна- чено дека лекот е пропишан врз основа на мис- лењето од лек- ар специјалист на соодветна гранка на меди- цината	„Inex Nemofarmjј — Фармацеутско-хемиј- ска индустрија — Вр- шац	07-3577/1 од 6. XII 1982 година
36	MUCODYNE (Carboxymethylcisteinum)	сируп за деца, 200 ml	Може да се из- дава само на ле- карски рецепт	„Зорка“ — Хемијска индустрија — Шабац	07-2961/1 од 6. XII 1982 година
37	NAKOM mite	таблети, 100 таб.	”	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Љубљана	07-2384/1 од 14. XII 1982 година

1	2	3	4	5	6
38	NIPOCIN (Dibekacinum)	инјекции за i. m. и i. v. употреба, 50 амп. од 1 ml по 20 mg	Може да се употребува само во стационарни здравствени организации на здружен труд	„Плива“ — Творница фармацеутских и кемијских производа — Загреб	07-1187/1 од 12. X 1982 година
39	NIPOCIN (Dibekacinum)	инјекции за i. m. и i. v. употреба, 50 амп. од 2 ml по 80 mg			07-1186/1 од 12. XII 1982 година
40	PANZYNORM FORTE	дражеи, 30 драж.	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Крка“ Фармацевтика, кемија, козметика здравилиште, ин- тинство — Ново Место	07-2449/1 од 3. XII 1982 година
41	PLIVIT D <sub>3</sub> forte (Chlocalciferolum)	таблети, 6 × 200.000 i. j.	Може да се употребува во стационарни здравствени организации на здружен труд. Исклучиво, лекот може да се издаде и на рецепт од лекар ако е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во стационарна здравствена организација на здружен труд	„Плива“ — Творница фармацеутских и кемијских производа — Загреб	07-3120/1-81 од 3. XII 1982 година
42	PLIVIT D <sub>3</sub> forte (Chlocalciferolum)	таблети, 30 × 200.000 i. j.	”		07-5298/1 од 21. XII 1982 година
43	PROVIRON (Mesterololum)	таблети, 30 × 25 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Алкалоид“ — Хемиско фармацеутско- козметичка индустрија — Скопје	07-1768/1 од 2. XII 1982 година
44	SOLCOSERYL	желе за очи, 5 g	Може да се издава на рецепт од лекар специјалист на соодветна гранка на медицината	”	05-2221/1 од 8. VIII 1982 година
45	URISEPT (Acidum piromidicum)	таблети, 16 × 500 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Срболек“ Радна организација за медицинско снабдевање — Белград	07-4957/1 од 2. XI 1982 година
46	URISEPT (Acidum piromidicum)	таблети, 100 × 500 mg	”		07-4643/1 од 2. XI 1982 година

07 Број: 1968/1  
24 јуни 1983 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и  
социјална заштита  
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

510.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

**ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ  
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА И НАЗИВИ, ПРОМЕНЕТ СОСТАВ И НАЧИН  
НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1  
ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1982 ГОДИНА**

Во Списокот на готови лекови во нови форми, пакувања и називи, променет состав и начин на издавање за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/82) под реден број 17 во колона 4 — Начин на издавање односно употреба на лекот на крајот од текстот се додаваат точка и зборовите: „Исклучиво, лекот може да се издаде и на рецепт од лекар ако е назначено дека лице то претходно било лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд.“

07 Бр. 1969/2  
23 јуни 1983 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и  
социјална заштита  
д-р **Горѓе Јаковлевиќ**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Самоуправната спогодба за Листата на професионалните болести објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/83, се поткраднала подолу наведената грешка, та се дава

**ИСПРАВКА  
НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЛИСТАТА  
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ**

Во член 4 наместо зборовите: „Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82 и 74/82), треба да стои: „Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82 и 77/82).“

Од Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, 29 јули 1983 година.

**УКАЗИ**

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

**УКАЗ**

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СОМАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СОМАЛИЈА**

**I**

Се отповикува

Љубомир Љубиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија во Демократска Република Сомалија.

**II**

Се назначува

Мирко Жариќ, началник на Управата за Северна Америка, Австралија и Нов Зеланд во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Сомалија.

**III**

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**IV**

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 8

11 јули 1983 година

Белград

Претседател на  
Претседателството на СФРЈ,  
**Мика Шпиљак**, с. р.

**НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА**

Врз основа на член 213 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се разрешува од должноста генерален секретар

на Сојузниот извршен совет д-р Петар Вајовиќ, поради заминување на друга должност.

С. п. бр. 917  
14 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 213 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За генерален секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Зоран Мишковиќ, секретар на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

С. п. п. бр. 918  
14 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет се назначува Периша Кориќ, досегашен помошник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 919  
14 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Јово Мандиќ, советник на потпретседателот на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 920  
14 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

За директор на сојузниот завод за мери и скапоцени метали се назначува Милисав Воичиќ, досегашен директор на тој завод.

С. п. п. бр. 924  
21 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинци, с. р.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Сојузниот завод за здравствена заштита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

За директор на Сојузниот завод за здравствена заштита се назначува д-р Еранко Почек, лекар во Заводот за белодробни болести во Брезовик, СР Црна Гора.

С. п. п. бр. 925  
21 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинци, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија се назначува Боривоје Горѓевиќ, досегашен потсекретар во тој секретаријат.

С. п. п. бр. 926  
21 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), Сојузен извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

За вицегувернер на Народната банка на Југославија се назначува д-р Тихомир Јовановски, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје.

С. п. п. бр. 927  
21 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи се назначува м-р Сава Јовановиќ, досегашен советник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи.

С. п. п. бр. 928  
21 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи се назначува Никола Буриќ, досегашен советник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи.

С. п. п. бр. 929  
21 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски се назначува Хисен Бериша, досегашен помошник на претседателот на тој комитет.

С. п. п. бр. 930  
21 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинц, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски се назначува Лепосава Костиќ, досегашен советник на претседателот на тој комитет.

С. п. п. бр. 931  
21 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинц, с. р.



Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање Славко Авдаловиќ, со 31 март 1983 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 932  
21 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинци, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање се назначува д-р Хасан Золиќ, потсекретар во Републичкиот комитет за стоковен промет и туризам на СР Босна и Херцеговина.

С. п. п. бр. 933  
21 јули 1983 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планинци, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски се назначува Петар Раденовиќ, шеф на Кабинетот на претседателот на тој комитет.

С. п. п. бр. 934  
21 јули 1983 година  
Белград


Сојузен извршен совет


Претседател,  
Милка Планинци, с. р.

## СОДРЖИНА:

Страна

- |  |      |
|--|------|
| 496. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и пласманите на банките во периодот од 1 август до 30 септември 1983 година — — — — —  | 1101 |
| 497. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за утврдување на правото на враќање на царината и на другите давачки   | 1102 |
| 498. Одлука за измена на Одлуката за височината на стапката на затезната камата —  | 1102 |
| 499. Одлука за давање согласност на Измените и дополненијата на Единствените критериуми од член 69а на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство за 1983 година — — — — —   | 1103 |
| 500. Измени и дополненија на Единствените критериуми од член 69а на Законот на девизното работење и кредитните односи со странство за 1983 година — — — — —  | 1103 |
| 501. Правилник за образецот на меницата и за начинот на пополнување и предавање на меницата — — — — —  | 1103 |
| 502. Правилник за начинот на утврдување на средствата што можат да се користат за инвестиции — — — — —   | 1103 |
| 503. Правилник за образецот со кој доверителот ја известува Службата на општественото книговодство за должникот кој не ги предал инструментите за обезбедување на плаќањето — — — — —  | 1107 |
| 504. Правилник за измена и дополние на Правилникот за начинот на утврдување и искажување на износот до кој организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства можат да располагаат со општествените средства за исплатување на определени издатоци во 1983 година — — — — — | 1108 |
| 505. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Süddeutsche Zeitung“ — — — — —   | 1109 |
| 506. Решение за измена на Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски — — — — —  | 1109 |
| 507. Список на готовите лекови за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јули до 31 декември 1982 година. — — — — —   | 1109 |
| 508. Список на готови лекови и форми и пакувања на готови лекови за кои е донесено решение за укинување на одобрението за пуштање во промет во периодот од 1 јули до 31 декември 1982 година — —   | 1116 |
| 509. Список на готови лекови во нови форми, пакувања, дози, називи, променет состав и начин на издавање за чие пуштање во промет е дадено односно обновено одобрение во периодот од 1 јули до 31 декември 1982 година — — — — —  | 1125 |
| 510. Дополнение на списокот на готови лекови во нови форми, пакувања и називи, променет состав и начин на издавање, за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1982 година — — — — —  | 1130 |
| Исправка на Самоуправната спогодба за Листата на професионалните болести — —   |      |
| Укази — — — — —  | 1130 |
| Назначувања и разрешувања — — — — —  | 1130 |





---

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република  
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник  
Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе  
Мишиќа бр. 17.